

КАЈ НАС КОРУПЦИЈ ПРИЧИНА ЗА КРАЖ



АТА Е ОСНОВНАТА БА НА ИЗБОРИТЕ!

■ Разговорот го водеше: Магдалена АНДОНОВСКА



Љубиша Георгиевски е роден на 30.5.1937 година во Битола. Дипломирал на Академијата за театар, филм, радио и телевизија, група Театар и радио режија, во Белград, 1974 година.

Љубиша Георгиевски е театарски и филмски режисер, драмски писател и есеист, теоретичар на театарот, професор по театарска режија и актерска игра на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Воедно тој е општествен работник, журналист и полиглот.

Како театарски режисер има поставено повеќе од 160 постановки во Република Македонија, СР Југославија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Бугарија, Романија, Полска..., како и четири постановки во Соединетите Американски Држави, каде на универзитетите во Јужна Калифорнија и Тексас предавал Теорија на театарот и актерска игра. Неговите претстави се играат на повеќе од десет јазици и гостувале ширум Европа, на пример, Москва, "Burg teater" - Виена.

Добитник е на повеќе од дваесеттина награди во рамките на поранешна Југославија, како и наградата од критиката за претставата "Искушение" од Вацвал Хавел во "Theater Center", како најдобра претстава на театарската сезона.

Неговите пиеси "Црна" и "Јованка Орлеанка" се играни со успех, а некои од нив сè уште се на репертоарот.

Досега има објавено десеттина книги. Како филмски режисер режирал четири филма, а како журналист напишал повеќе од двесте авторски колумни.

Во 1994 година беше претседателски кандидат на ВМРО-ДПМНЕ, а сега е член на Извршниот комитет на оваа партија.

Од 2000 до 2004 година беше ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија.

Говори англиски, француски, италијански, руски, бугарски, а се служи и со словенечки, полски и романски јазик.



Неодамна пристигна долгоочекуваното "ави" од Европската комисија. Во него се запишани бројни забелешки, во поглед на реформите кои ги спроведува Владата на Република Македонија. Која, според Вас, е најболната точка на Македонија?

ГЕОРГИЕВСКИ: Корупцијата! Сите транзициони земји беа страшно погодени од ова зло, но Република Македонија најмногу. Тоа се должи на клептократијата: овде прво на избори се краде власта, а потоа се злоупотребува за крадење на сè што ќе се стигне. Власта стана најдобитен бизнис. Овој маѓепсан круг е резултат на одмаздата на пропаднатиот комунизам врз крвката демократија. Доказ за тоа се самите бивши комунисти, кои не се срамат ни малку од лицемерната ситуација, во која се фатени како муви врз мед: тие, имено сè уште се повеќе комунисти, помалку бивши, иако за да се мимикрираат што поуспешно и земјава македонска ја крстија за навек Поранешна југословенска република Македонија!



Прашањето за патот на Македонија кон Европската унија е најактуелно прашање во моментот, особено сега по добивањето на позитивната препорака од Европската комисија. Според Вас, колку Република Македонија е блиску, а колку далеку од Европската унија?

ГЕОРГИЕВСКИ: На тоа прашање може секој сам на себе да си одговори многу лесно. Само треба да си го спореди животот со оној на Европејците. Кај нас просечната плата изнесува двесте евра, ако сте вработени, а имаме 400.000 невработени! Растот на производството на годишно ниво изнесува едвај 3 проценти, додека, во Албанија, да речеме, изнесува 6 проценти?!

Со оваа Влада ние сме многу далеку (два пати помал раст?!), од брзината на економскиот раст на Албанија. А од Европа...?

КОСОВО

Разврската од овој дипломатски спор, кој набрзо ќе се стави на зелена маса, може далекусежно не само да ја определи судбината на Балканот, туку и да ги предефинира методите и начините на самото дипломатско преговарање како такво. Меѓу она класичното на Клаузевиц (војната е само политика со други средства) и она постструктуралистичкото на Фуко (политиката е само војна со други средства), Контакт-групата на чело со искусниот Ахтисари не само што ќе треба да се протне самата, туку и да го протне компромисот меѓу Белград и Приштина, ако такво нешто е воопшто можно?

Ако за компромис и натаму ќе се смета договор од кој двете страни се задоволни зошто има свои причини да поверува дека минала подобро од спротивната?! Ова ќе биде особено тешко, зошто спротивставените страни имаат иста феноменологија на дело, во сосема различни времиња, а тоа дејствува радикално во извитоперувањето на двете феноменологии, односно митологии. Имено, и Србија и Косово, како феномени произлегуваат од таканаречените ослободителни движења, а особено од митологиите на тие движења, само што нивните приказни се случуваат со најмалку сто и педесет години разлика (онаа од Србија на Милош Обреновиќ некогаш, и оваа на Косово под Ругова, сега и обратно?!). Двете митологии сега се високомитоманизирани како преовладувачка свест на двете страни. И Србите и Албанците живеат во еден ист, само костимиран, патетичен, старомоден, романтичен и безнадежно неприфатлив за сите други, филм.





 Речиси сите земји претенденти за Европската унија, зад себе имаа или, пак, имаат земја-лобист, која значително им го олеснува патот. Дали Македонија има свој лобист, или патот ќе го минува сама?

ГЕОРГИЕВСКИ: Со ваква дезорганизирана, контрадикторна, полна со недоверба, одбивност, а понекогаш и омраза кон соседите, Република Македонија ќе остане осамена барем толку колку што е сега! Зашто токму меѓу соседите треба да се бара спонзорот.

Тој сосед што ќе ни биде спонзор, ќе има најголема полза од нашето приближување кон Европа.

 Како поранешен амбасадор на Република Македонија, како ја оценувате работата на Министерството за надворешни работи, вклучувајќи ја и работата на македонските амбасадори во светот?

ГЕОРГИЕВСКИ: Како многу конфузна, дезориентирана, крајно шаблонска таму каде што е случајно доследна, а крајно контрадикторна таму каде што се прават обиди да се биде гоа креативен! Што се однесува до амбасадорите, кај нас нема баш стабилен систем ниту, пак, критериум како се станува амбасадор. Поради тоа, неретко нивната работа зависи од низа случајности, меѓу кои најголема е личната способност. Се разбира, личната способност е најважна кога ја претставувате

својата земја во странство, но тука главна ролја мора да игра концепцијата на надворешната политика која ја спроведувате.

Ако државата ја има, се разбира. Ако ја нема, како што ја нема (освен две ипол очајно плитки и шаблонски флоскули), тогаш се сведува на гола импровизација, а амбасадорите вршат работа кој како умее!

 ВМРО-ДПМНЕ речиси од самиот почеток ја следат мали потреси. Сепак, последниот со формирањето на ВМРО-Народна, предизвика значително одлевање на членството. Колку ВМРО-ДПМНЕ се "опорави" од овој потрес?

ГЕОРГИЕВСКИ: ВМРО-ДПМНЕ е партија што најсериозно од сите други транзитира, се менува и тоа не само персонално, туку и ментално. Таа се осовременува и израснува од една типична десничарска, националистичка партија, која беше понужна од сè, зашто создававме независна држава, а тоа не е можно без силен патриотизам, се преобразува во една модерна, динамична, одлично организирана партија на десниот центар, со изразити ангажмани на економски план. Љубчо Георгиевски беше икона на патриотизмот.

Никола Груевски е икона на економскиот напредок: на спасот на Република Македонија на економски план! Тој е политичар со најголем рејтинг во Република Македонија, според



СТРЕС

Во тренингот за професионални актери, за една од најважните перформанси на секој иден актер се смета способноста за подетално внимание. Имено, актерот истовремено е концентриран на ролјата (нејзината прецизност, достоверност, логичност, елеганција, емоција и концепција!), но и на другите околности кои го компромитираат сè тоа (суфлерот кој шепоти и текстот пред актерот да го изговори, публиката која одвреме-навреме кашла додека актерот треба да шепоти... Сè ова му е потребно на актерот, зошто во принцип тој лаже. Човек кој лаже се препотува, изгледа дрвено, погледот му лута насекаде и на никаде, расеан е и неуверлив, лишен од секаква трага и шарм. Оттука произлегува дека нема попатетично и победно суштество од актер кој лаже, а тоа го прави несмасно.

Нашата Влада, денес и овде, има навистина не само поделено, но и расфокусирано внимание: да прави реформи, но да гледа да не се случат, да се пребори со паѓачкиот рејтинг, а да го прикаже како станувачки, да ја намалува невработеноста, додека ја зголемува, да се бори против корупцијата, борејќи се против Анти-корупциската комисија, да прави реформи во судството, ослободувајќи го од последните будали во него, и да произведува нови за него, и уште мал милион нешта: од штрајкови со глад, до создавање нови синдикати. Не комунистички, туку автентични!!! Тоа се вика стрес, а стресот е опасен. Убива. Настапува кога едно се мисли, друго гоа се мисли, трето гоа се прави, четврто вистински се прави, петто вистинското што се прави, се прави во погрешно време и на погрешен начин...

последните десетина анкети, и тоа не е напразно. Одливот на членството навистина беше значаен, но од друга страна, ние имавме прилив на ново членство од луѓе на кои, некои истакнати раководители на бившото ВМРО-ДПМНЕ, им пречеа да ни пријдат. Конечно, на дело се законите на гравитацијата на Њутн: малото тело гравитира, се врти околу големото.

Тоа се случува перманентно меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-Народна. А тоа го потврдуваат и најсериозните анкети. И нормално е гласачкото тело да се интересира повеќе за лидер кој има услови да ја подобри економската ситуација на земјава.



Господине Георгиевски, Вашата партија на локалните избори освои значителен број гласови, и покрај сомневањата на политичките аналитичари, особено по расцепот на ВМРО-ДПМНЕ. Како од овој аспект ги оценувате изминатите избори?

ГЕОРГИЕВСКИ: На првото Ваше прашање, прво мислев да одговорам дека наместените избори се нашата најголема несреќа на патот кон Европа. Всушност, така мисли и Европската унија! Но, ќе погрешев. А греша и Европската унија! Зашто кај нас корупцијата е основната причина за кражба на изборите! Корупција значи трулење, гниење! А што гние во нашата земја? Гние комунизмот; едното гниење му помага на другото. Оти без дирижирани судови, со матни нетранспарентни здел-

ки, без добра финансиска контрола и со слаби институции може да функционираат само комунисти. Тие се вршат по партиска линија.

Така се навикнати. А навикот од половина век не можете да го победите.

И да сакате. А тие не сакаат!




Се наоѓаме во изборна година. Колку, според Вас, ВМРО-ДПМНЕ е подготвена за наредните избори, со оглед на фактот дека Вашиот лидер посакува одржување на предвремени избори?

ГЕОРГИЕВСКИ: Апсолутно сме подготвени. Се разбира за чесни избори. За нечесни не сме подготвени, како што не сме биле никогаш! Но, оваа неподготвеност за нечесни избори сега е од сосема друг материјал! Нека се осмелат да направат изборен фалсификат, па ќе видите што ќе се случи?! Но, тие, ако наумиле да ја уништат земјава, како што нивните политички предци ја уништија Југославија, ќе ја уништат и Република Македонија, откако ќе нема повеќе што да се украде во неа!



Со години во Македонија се случуваат изборни фалсификати. Всушност, и препораките на Европската комисија се во насока дека наредните избори мора да бидат одржани во фер и демократска атмосфера. Оче-



МЕДИУМИ

Во далечната, но исполнета со неверојатен оптимизам, 1991 година, на митингот кој го одржа невладината организација Форум за слобода на информирањето и демократијата, на чие чело се наоѓаше мојата дребност, а на кој присуствуваа триста до петстотини интелектуалци, и повеќе од седумстотини, што во униформи, што во цивилна облека, полицајци, парафразирајќи го Крлежа, говорев вака: Дојде времето да се запали угасеното видело во оваа зачадена, смрдлива, бестријална и крволочна балканска крчма... Оти, како што има речено Крлежа, во овие краишта често се наоѓаат властодршци, кои посегнуваат по медиумите штом се зацврстат на власт! Контролата на информациите, учеа тие од своите марксистички прирачници, е еден од главните услови за одржување на власт и на власта! Нели е сегално, по цели петнаесет години гоа транзиција, повторно да ја отвораме темата за нецелосното информирање на граѓаните, и тоа по повод Законот за електронските медиуми? Од друга страна, пак, една друга невладината организација поведе акција од име на граѓаните да се донесе закон, според кој граѓаните би имале право на целосна информација во врска со работата на нивната Влада, што граѓаните на Шведска го уживаат веќе двесте години?! Шведски права се бараат од македонската власт, која без голем зорт не им дава ниту леб на своите гладни избирачи (ги храни со лажни ветувања)! Оти во овие краишта комплетните информации се кријат, како што змијата ги крие нозете!? Па, што мислат тие од невладините организации? Па, ако Владата ги послуша нив може едно утро да се разбуди во ЕУ ни крива ни должна и сосема неодговорна за таков шок!

кувате ли дека Владата ќе го испочитува ова барање на ЕУ за наредните избори?

ГЕОРГИЕВСКИ: Не сум сигурен до каде може да оди нивната дрскост.



Каква е соработката на ВМРО-ДПМНЕ со десноцентристичките партии во Европа?

ГЕОРГИЕВСКИ: Одлична.



Во предизборието се прават и првите подготовки за изборните коалиции. ВМРО-ДПМНЕ, како најголема опозициона партија, е таа која ги прави подготовките со помалите партии, кои дејствуваат опозиционо. Дали веќе се направени цврсти предизборни договори со некои партии за наредните избори?

ГЕОРГИЕВСКИ: Коалицијата "За подобра Македонија" стои многу цврсто. Се прават напори и за нови коалициони здружувања, но ако ме прашувате мене, јас мислам дека распадот во СДСМ, кој допрва ќе почне да гние, сам ќе ја заврши историската работа: комунизмот да биде сметен од историската сцена на Балканот! Каде што сè уште се одржува од познатите причини: Балкан!

Затоа и оваа зона на здрачот е наречена Западен Балкан!



Може ли да се случи ВМРО-ДПМНЕ по изборите да направи коалиција со некогашните сопартиски Марјан Горчев, Доста Димовска или, пак, Љубчо Георгиевски?

ГЕОРГИЕВСКИ: Коалицијата е брак од сметка. Но, секогаш е поцврста кога се склучува меѓу слични по програма партии. Но, во принцип, бракот од сметка се склучува според сметка. Аритметиката на изборните резултати ќе покаже кој со кого ќе прави Влада.

Едно е сигурно: ВМРО-ДПМНЕ ќе го добие мандатот.